

Службен гласник

на општина Валандово

Број 16

28 Декември 2018 година, петок



www.valandovo.gov.mk

СОДРЖИНА

Градоначалник на општина Валандово:

1. **Решение** за избирање Директор на
ЈОУДГ „Калинка“ Валандово 2

Совет на општина Валандово:

2. **Решение** за објавување на Буџетот на Општина
Валандово за 2019 година..... 2
3. **Буџет** на Општина Валандово за 2019 година 2
4. **Решение** за објавување на Одлуката за извршување на
Буџетот на Општина Валандово за 2019 година 41
5. **Одлука** за извршување на Буџетот на Општина Валандово
за 2019 година 41
6. **Решение** за објавување на Буџетскиот Календар за
2019 година..... 43
7. **Буџетскиот календар** за 2019 година 44
8. **Решение** за објавување на Одлуката за утврдување на
вредноста на бодот за платите на државните службеници
за 2019 година 44
9. **Одлука** за утврдување на вредноста на бодот за
платите на државните службеници за 2019 година 44
10. **Решение** за објавување на Одлуката за сопствено
учество во реализација на Проект „Туристичка патека
до природата до културата на планината Плавуш“ 45
11. **Одлука** за сопствено учество во реализација на
Проект „Туристичка патека од природата до културата
на планината Плавуш“ 45
12. **Решение** за објавување на Одлуката за одобрување
на средства за покривање на трошоци за реализација на
програмски активности на Училишен Спортски Клуб-
Валандово 45
13. **Одлука** за одобрување на средства за покривање на
трошоци за реализација на програмски активности на
Училишен Спортски Клуб- Валандово 45
14. **Решение** за објавување на Одлуката за отстапување на
новоизградениот објект „Пензионерски дом“ во с.Пирава 46
15. **Одлука** за отстапување на новоизградениот објект
„Пензионерски дом“ во с.Пирава 46
16. **Решение** за објавување на Одлуката за продолжување
на работното време на угостителските објекти на подрачјето
на Општина Валандово 46
17. **Одлука** за продолжување на работното време на угостителските
објекти на подрачјето на Општина Валандово ... 46
18. **Решение** за објавување на Програмата за уредување
на градежно земјиште на подрачјето на Општина
Валандово за 2019 година 47
19. **Програма** за уредување на градежно земјиште на
подрачјето на Општина Валандово за 2019 година 47
20. **Решение** за објавување на Програмата за урбанистичко
планирање на Општина Валандово за 2019 година 49
21. **Програма** за урбанистичко планирање на Општина
Валандово за 2019 година 49
22. **Решение** за објавување на Програмата за поставување на
урбана опрема во Општина Валандово за 2019 година 50
23. **Програма** за поставување на урбана опрема во Општина
Валандово за 2019 година 50
24. **Решение** за објавување на Програмата за работа на
Советот на Општина Валандово за 2019 година 52
25. **Програма** за работа на Советот на Општина
Валандово за 2019 година 52
26. **Решение** за објавување на Решението за усвојување на
Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност
на сообраќајот на патиштата-Валандово за 2019 г. ... 56
27. **Решение** за усвојување на Програмата за работа на
Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на
патиштата-Валандово за 2019 година 56
28. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Кварталниот финансиски извештај за
работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за
периодот од третиот квартал 2018 година 56

29. **Заклучок** за давање согласност на Кварталниот финансиски извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од третиот квартал 2018 година 57
30. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2019 година 57
31. **Заклучок** за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2019 година 57
32. **Решение** за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година 57
33. **Заклучок** за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година 57
34. **Решение** за објавување на Заклучоците за усвојување на Елаборатот за процена на штета од природна непогода-невреме проследено со дожд и град што го зафати населеното место Грчиште на ден 23.07.2018 година 58
35. **Заклучоци** за усвојување на Елаборатот за процена на штета од природна непогода-невреме проследено со дожд и град што го зафати населеното место Грчиште на ден 23.07.2018 година 58

Градоначалникот на Општина Валандово, по предлог на Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово бр.04-1370/2 од 26.12.2018 година, врз основа на член 123 став 13 од Законот за заштита на децата („Службен весник на РМ“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18 и 198/18), член 50 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ. Бр.5/2002) и член 36 став 1 alineја 5 од Статутот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за избирање Директор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово

1. Марија Тодорова Занова, дипломиран правник, сегашен вршител на должноста директор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, **се избира** за директор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово.

2. Мандатот на директорот трае четири години.

3. Избраниот директор должноста директор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово ќе започне да ја извршува од 31.12.2018 година.

4. Решението влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Образложение

По спроведена постапка, согласно Законот за заштита на децата, Управниот одбор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово, во пропишаниот законски рок, до Градоначалникот на Општина Валандово, достави предлог на кандидат за избор на директор на оваа Јавна установа.

Оценувајќи дека постапката за избор на директор на Јавната општинска установа за деца-Детска градинка „Калинка“ Валандово е спроведена во согласност со Законот, а предложениот кандидат ги исполнува пропишаните услови за директор, Градоначалникот на Општина Валандово одлучи за директор на ЈОУДГ „Калинка“ Валандово да го избере предложениот кандидат од страна на Управниот одбор, Марија Тодорова Занова, дипломиран правник, сегашен в.д. директор на Јавната установа.

Избраниот директор со извршувањето на должноста ќе отпочне од 31.12.2018 година.

Бр.09-1373/3

28.12.2018 год.

Валандово

Градоначалник

на Општина Валандово

Перо Костадинов

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово го усвои на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/2

28.12.2018 год.

Валандово

Градоначалник

на Општина Валандово

Перо Костадинов

Врз основа на член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15 и 209/18), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 4 и член 93 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 27.12.2018 година, усвои:

БУЏЕТ

на Општина Валандово за 2019 година

1. Општ дел

Член 1

Буџетот на Општина Валандово за 2019 година се состои од:

I. ВКУПНИ ПРИХОДИ	245.679.000
Даночни приходи	21.795.000
Неданочни приходи	14.184.000
Капитални приходи	8.106.000
Приходи од дотации	111.776.000
Приходи од трансфери	32.454.000
Приходи од донации	57.364.000
II. ВКУПНИ РАСХОДИ	249.679.000
Од утврдени намени	248.879.000
Расходи од резерви	800.000
III. ДЕФИЦИТ	- 4.000.000
IV. ФИНАНСИРАЊЕ	4.000.000
Прилив	0
Домашни задолжувања	0
Странски заеми	0
Депозити	4.000.000
Одлив	0
Отплата на главница	0

Член 2

Приходите на Буџетот по видови се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/3
28.12.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 23 став 8 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр.61/04, бр.96/04, бр.67/07, бр.156/09, бр.47/11, 192/15 и 209/18), член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Р.М.“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 4 и член 99 од Статутот на Општината Валандово, Советот на Општината Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за извршување на Буџетот на Општината Валандово за 2019 година

Член 1

Буџетот на Општината Валандово за 2019 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен буџет, Буџет на самофинансирачки активности, Буџет на дотации, Буџет на кредити и Буџет на донации.

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувањето на буџетот градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените

средства со Буџетот или реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапува од планот, предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

Советот на општината на предлог на Градоначалникот ги донесува измените и дополнувањата на буџетот најдоцна до 15 ноември во тековната година.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на општината.

Одобрените средства со буџет на ниво на ставка во рамки на потпрограма и буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година.

Одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на буџет не можат да се зголемат со прераспределба повеќе од 10%.

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на дотации, буџетот на донации и буџет на заеми планираните приходи и други приливи не се реализираат, односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување /зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот, согласно законските прописи:

- на избраните и именуваните лица – Градоначалник коефициент за утврдување на плата се определува според бројот на жителите во општината и изнесува 2,9 за Општина Валандово, а вредноста на коефициентот за плата се утврдува согласно законските прописи. Вредноста на коефициентот (еден) за платата на избрани и именувани лица во Републиката, изнесува 26.755,00 денари.

- за вработените кои имаат статус на државни службеници вредноста на бодот за утврдување на бруто платите се утврдува со Одлука за утврдување на вредност на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот.

- за вработените кои немаат статус на државни службеници бруто плата се утврдува согласно Законот за исплата на платите во Република Македонија и

Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија.

Член 10

Бруто платите на вработените во локалните јавни установи за 2019 година ќе се исплатуваат согласно утврдените коефициенти и утврдената вредност на бодот утврден со потпишаните колективни договори со ресорните министерства.

Член 11

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи, кои се финасираат со блок дотации се спроведува на следниот начини:

- средствата се планираат на наменската сметка (930), а се извршуваат преку сметката- дотации на локални јавни установи (903),

- локалните јавни установи финасирани со блок дотации од општинскиот буџет се должни до крајот на месецот до Општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат следните образци (копија од рекапитулација од пресметани бруто и нето плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, бруто и нето плати) за месецот за кој се однесува платата.

- Градоначалникот дава писмено известување за обезбедените средства кога новото вработување во локалните јавни установи се финасира од Буџетот на општината и истите се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат образец М-1, а за новите вработувања кои се финансираат од блок дотацијата се доставува известување за обезбедени финансиски средства од надлежното Министерство и Министерство за финансии и се приложува образец М-1.

Исплатата на платите и надоместоците на вработените во локалните јавни установи кои се финасираат од општинскиот Буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Градоначалникот на општината одделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното Министерство од кое се трансферира блок дотација.

Ресорните Министерства доставените пресметки за исплата на бруто плати и надоместоци ги доставуваат до Министерство за финансии за контрола и евиденција.

Член 12

На членовите на Совет на Општината Валандово им припаѓа месечен надоместок за присуство на седницата на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот на Општината Валандово се утврдува во процентуален износ и изнесува 50% од просечната месечна нето плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на Совет на Општината Валандово за раководењето и организирањето на работата на Советот, надоместокот од став 2 на овој член се зголемува за 30%.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се исплатува за присуство на

седниците на Советот се исплатува за присуство на сите седници на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот се намалува за 30% за секое отсуство од седниците на Советот.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Работните тела на Советот се намалува за 10% за секое отсуство од седниците на Работното тело.

Месечниот надоместок за присуство на седниците на Советот не се исплатува доколку членот на Советот не присуствувал на ниту една седница на Советот во тековниот месец.

Месечниот надоместок за присуство на седницата на Советот не се исплатува доколку Советот во тековниот месец не одржал седница.

На членовите на Советот им се исплатуваат надоместоците на патни и дневни трошоци за службени патувања во земјата и странство според прописите кои се однесуваат на вработените во општинска администрација.

На надворешните членови на Работните тела на Советот, за присуство на седниците на работното тело им припаѓа надоместок во износ од 500,00 денари.

Член 13

Вработените во општинската администрација имаат право на патни и дневни трошоци во случаите кога се упатени на пат врз основа на уредни и веродостојни документи.

Висината на дневниците за службено патување во земјата се исплатуваат во висина од 500,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница. За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во став 1 од овој член.

За службените патувања во странство дневницата се исплатува согласно Уредба за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци.

Член 14

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување, и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош, во износ од две последни исплатени плати во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 30.000 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член на потесно семејство (брачен другар, деца родени во брак или вон брак, посиноците, посвоените деца и деца земени на издржување) доколку живеел во заедница, му припаѓа парична помош во висина на една последна исплатена

просечна месечна плата во органот каде што бил вработен работникот, но не повеќе од 15.000 денари.

Живеењето во заедница подразбира вработениот и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација.

Надоместоците од ставовите 1, 2 и 3 од овој член се исплатуваат по претходно доставено барање во тековната година.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината.

Средствата за овие намени се планираат во Буџетот на општината во програма Д0-Градоначалник подставка 413110 тековни резерви (разновидни расходи)..

Член 15

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во Општината и локалната јавна установа се исплаќа врз основа на член 9 став 1 алинеја 2 и став 2 од Законот за исплата на платите и изнесува двократен износ од просечната исплатена месечна плата во Републиката за соодветниот месец во кој работникот заминува во пензија и се планира во Буџетот на општината.

За вработените во општинската администрација надоместок ќе се исплатува од Програма Е0 Општинска администрација и програма ЊО –Противпожарна заштита а за вработените во локалните јавни установи од програми: Н1- Основно образование, Н2- Средно образование и В1- Детски градинки и тоа од ставка 464940 трансфери при пензионирање.

Член 16

Користењето на средствата од Буџетот на општината за вршење на функциите се извршува со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, со ситуација и други документи почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите не може да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност на 6.000,00 денари, при што задолжително мора да биде приложена фискална сметка, а расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 17

За средствата утврдени во Буџетот на Општината во рамките на резервите (постојана и тековна буџетска резерва), одлучува Советот на општината, а ги извршува Градоначалникот.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите.

За користење на средствата од резервите до износ најмногу до 50,000 денари одлучува Градоначалникот.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето

средствата од резервите.

Член 18

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на општината.

Член 19

Вработувањата во општинската администрација се врши согласно актите за организација и систематизација на општината за кои се обезбедени средства во Буџет на општината.

Градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерство за информатичко општество и администрација на актите за систематизација,

Локалните јавни установи од областа на култура, образование и социјалната заштита кои се финансираат со блок дотации можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за што писмено известување дава Министерство за финансии врз основа на барање од Градоначалникот на општината до надлежното министерство за потребите од вработување во локалните јавни установи со соодветна пропратна документација.

Член 20

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 21

Буџетот на Општината Валандово се извршува од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.

Член 22

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината Валандово”, а ќе се применува од 01 Јануари 2019.

Бр.08-190/3

27.12.2018 год.

Валандово

Совет на Општина Валандово

Претседател

Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Буџетскиот календар за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Буџетскиот календар за 2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/4
28.12.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 27 став 4 и 5 од Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/11, 192/15 И 209/18), член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/2002) и член 21 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

БУЏЕТСКИ КАЛЕНДАР за 2019 година

Со буџетскиот календар за 2019 година се определуваат роковите, активностите и одговорноста во донесувањето на Буџетот на Општина Валандово за 2020 година, како што следува:

МЕСЕЦ	Буџетски активности - одговорност
Септември	Градоначалникот на општината ги утврдува и ги доставува главните насоки за изготвување на предлог - финансиски планови за 2020 година на општинските буџетски корисници.
Октомври	Раководителите на општинските буџетски корисници до Градоначалникот ги доставуваат предлог - финансиските планови за наредната година со образложение за висината на износите по позиции.
Октомври	Се анализираат предлог финансиските планови добиени од буџетските корисници од страна на Одделението за финансики прашања, се усогласуваат и се информира Градоначалникот.
Октомври	Одделението за финансиски прашања изготвува Нацрт-Буџет за наредната година. Градоначалникот го разгледува и одобрува.
Ноември	Нацрт- Буџетот го разгледува Комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој и се доставува на разгледување до Советот.

Ноември	а) Се објавува содржината на Нацрт- Буџетот и се дава достапност на јавноста; б) Се одржуваат јавни расправи
Декември	Одделението за финансиски прашања изготвува Предлог-Буџет на општината и Градоначалникот го доставува на разгледување во Советот на општината.
Декември	- Предлог- Буџетот го разгледува комисијата за финансирање, буџет и локален економски развој; - Седница на Советот на општината за донесување на Буџет на Општина Валандово за 2020 година.

Буџетскиот календар влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-190/4 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/5
28.12.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр.27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 И 11/18), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година

Член 1

Вредноста на бодот за платите на државните службеници, вработени во администрацијата на Општина Валандово, за 2019 година изнесува

76,80 денари.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“, а ќе се применува со исплатата на плата за месец јануари 2019 година .

Бр.08-190/5 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш“

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за сопствено учество во реализација на Проект „Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш“, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/6 Градоначалник
28.12.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 14 став 1, 2 и 3, член 22 став 1 точка 1, член 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 12 став 2, член 15 став 1 точка 1, член 21 став 1 точка 43, член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за сопствено учество во реализација на Проект „Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш“

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Валандово го утврдува сопственото учество во реализацијата на Проект „Туристичка патека од природата до културата на планината Плавуш“

Член 2

Вредноста на Проектот од член 1 на оваа Одлука изнесува 8.684.404,00 денари.

За реализација на Проектот, Општина Валандово, како партнер ќе учествува со сопствено учество во висина од 11% од

вредноста на инвестицијата или со средства во износ од 955.284,00 денари.

Останатите средства во износ од 7.729.120 денари ќе ги обезбеди Бирото за регионален развој на Југоисточниот плански регион.

Член 3

Средствата од член 2 на оваа Одлука ќе се преведат на Бирото за регионален развој на Југоисточниот плански регион преку кој ќе се реализира проектот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-190/6 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за одобрување на средства за покривање на трошоци за реализација на програмски активности на Училишен Спортски Клуб-Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за одобрување на средства за покривање на трошоци за реализација на програмски активности на Училишен Спортски Клуб-Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/7 Градоначалник
28.12.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 45 и член 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на 27.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за одобрување на средства за покривање на трошоци за реализација на програмски активности на Училишен Спортски Клуб - Валандово

Член 1

Со оваа Одлука од Буџетот на Општина Валандово се одобруваат средства

во износ од 30.000,00 денари, на Училишен Спортски Клуб Валандово, за покривање на трошоци за натпреварувачката 2018/19 година.

Член 2

Исплатата на средствата да се изврши од програма АО-Совет на општина, подставка 463120 трансфери до спортски клубови на сметка на Училишен Спортски Клуб Валандово

Член 3

Корисникот е должен одобрените средства наменски да ги употреби и за истите во рок од 15 дена од нивната реализација да достави финансиски извештај со фотокопија од документацијата за намената за која се искористени.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-190/7 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за отстапување на новоизградениот објект „Пензионерски дом“ во с.Пирава

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за отстапување на новоизградениот објект „Пензионерски дом“ во с.Пирава, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/11 Градоначалник
28.12.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 32 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за отстапување на користење на новоизградениот објект „Пензионерски дом“ во с.Пирава

Член 1

Со оваа Одлука, Општина Валандово го отстапува на користење новоизградениот

објект „Пензионерски дом“ во с.Пирава на Здружение на пензионери на Општина Валандово и на Ловно друштво „ОРЕЛ“ Валандово, за потребите на членовите од населено место Пирава.

Член 2

Градоначалникот на Општина Валандово ќе склучи Договор со Здружение на пензионери на Општина Валандово и Ловно друштво „ОРЕЛ“ Валандово, за правата и обврските за новоизградениот објект „Пензионерски дом“ во с.Пирава кое се отстапува на користење.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-190/11 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово

СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/12 Градоначалник
28.12.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 23 став 3 од Законот за угостителска дејност („Службен весник на РМ“ бр.62/2004, 89/2008, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16 и 71/16), член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 45 и 47 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово, на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ОДЛУКА

за продолжување на работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово

Член 1

Со оваа Одлука Советот на Општина Валандово, за време на божиќните празници (04, 05 и 06.01.2019 година), **ГО ПРОДОЛЖУВА** работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Валандово, за два часа.

Член 2

Одлуката влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-190/12 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за уредување на градежно земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/8 Градоначалник
28.12.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 94 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на РМ“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), член 22 став 1 точка 1 и член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02), член 15 став 1 точка 1, член 21 став 1 точка 8 и член 62 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Валандово за 2019 година

Програмата ги содржи следните елементи:

1. Просторот кој е предмет на уредување
2. Обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште
3. Обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основна и секундарна инфраструктура
4. Планирани извори за финансирање на Програмата

5. Висина на надоместокот за уредување на градежно земјиште
6. Преодни и завршни одредби

1. ПРОСТОР КОЈ Е ПРЕДМЕТ НА УРЕДУВАЊЕ

Како простор кој е предмет на уредување на градежно земјиште се смета изградено и неизградено земјиште на подрачјето на општина Валандово, опфатено со урбанистички планови и акти што ги заменуваат тие планови.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И РАСЧИСТУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Под обем на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште се подразбира:

- Подготвителни работи кои опфаќаат оформување на геодетска и геомеханичка документација и
- Расчистување на градежното земјиште преку решавање на имотно правните односи и уривање на постојни градежни или друг вид на објекти.

3. ОБЕМОТ И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО ОБЈЕКТИ НА ОСНОВНА И СЕКУНДАРНА ИНФРАСТРУКТУРА

Под обем на опремување на градежно земјиште се подразбира изградба на објекти на инфраструктурата заради непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, со изградба на водоводна, фекална и атмосферска канализација, како и нисконапонска и телефонска мрежа со можност за приклучоци до градежната парцела.

Степенот на уреденост на градежното земјиште може да биде основен, повисок или понизок од основниот степен на уреденост.

Основен степен на уреденост претставува опременост на земјиштето со непречен пристап до градежната парцела од јавен пат, електрична мрежа, улично осветлување, водоводна мрежа и фекална и атмосферска канализација.

Повисок степен на уреденост на земјиштето претставува зголемена уреденост од основниот степен со еден од останатите објекти на комуналната инфраструктура, како ПТТ (оптичка-телекомуникациска) мрежа, топлификациска и гасоводна мрежа паркинг простори и пречистителна станица за отпадни води.

Понизок степен на уреденост на градежното земјиште претставува уреденост на земјиштето со објекти од комуналната инфраструктура во непосредна близина на градежната парцела преку предходно вложување, каде спаѓаат:

- примарнини сообраќајници
 - магистрални и примарни водови за довод на вода заедно со придружни објекти
 - примарни водови за одвод на фекални и атмосферски води (колектори)
 - далноводи и трафостаници над 35 KV
 - јавни површини, согласно урбанистичките планови
 - јавно осветлување и јавни зелени површини
- Објектите од став 5 од оваа точка од комуналната инфраструктура претставуваат елементи на предходни вложувања за опременост на градежното земјиште, а учествуваат со 30% од надоместокот за уредување на градежното земјиште.

При пресметувањето на висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште учеството на поедини елементи на основниот степен на опремување е:

1. изработка на урбанистичка документација - 3%	
2. Изградба на улица	
- експропријација -----	5,5 %
- пробивање -----	3,5%
- изградба на горен и долен строј -----	23%
- изградба на фекална канализација .----	4,5%
- изградба на атмосферска канализација	6,0%
- изградба на водоводна мрежа -----	6,0%
- изградба на нисконапонска електр. мрежа	6,0%
- улично осветлување -----	3,0%
- трафостаница -----	10,0%
- техничка документација, надзор на работите и др .-----	2,5%
	вкупно 70,0%

Трошоците за приклучок на уличните водоводни и канализациони мрежи и на нисконапонската електрична мрежа ги сноси корисникот на земјиштето.

Проектирањето и изградбата на инфраструктурна мрежа на висок напон, инсталации и објекти, трафостаници или учество во нив, корисникот на земјиштето го регулира согласно електроенергетската согласност.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

1. Средства од надомест за уредување на градежно земјиште од физички лица за изградба на семејни куќи	
2. Средства од надоместок за уредување на градежно земјиште од правни лица	
3. Средства од надомест за уредување на градежно земјиште од колективни станбени згради	
4. Надомест за користење на уредено земјиште за такси	
5. Издавање на лиценци	
6. Други приходи	
7. Комунални такси	
8. Донации	

Од висината на планираните приходи за уредување на градежно земјиште се планират работи на уредување на градежно земјиште како и реконструкција на објектите на комуналната инфраструктура (инвестиционо одржување).

5. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОК ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ И НЕГОВА РАСПРЕДЕЛБА

Надоместокот за уредување на градежното земјиште е давачка која е во директна зависност од:

- Зоната во која што се наоѓа градежната парцела
- Видот на објектот (станбен, деловен, индустриски, итн.)
- Површината на објектот што ќе се гради
- Соодносот на просториите во градбата (површината на просториите).

Градежното земјиште на подрачјето на општина Валандово се определува во 6 зони и тоа:

- I - централно подрачје на градот
- II - надвор од централно подрачје на градот, без населбата Странец
- III - населба Странец во Валандово
- IV - село Пирава, Јосифово и Удово
- V - села Брајковци, Балинци, Марвинци, Чалакли, Горна Мала, Калково и Рабово
- VI - останати села во Општината
- VII - локации надвор од населени места
- VIII – Индустриска зона Рабово, Комплекс со намена Г2, Г3 и Г4 на КП 652 КО Јосифово

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште изнесува:

1 зона	
- станбен простор (Намена А)	900,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)	1.200,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)	9.000,00 ден.
2 зона	
- станбен простор (Намена А)	600,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)	900,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)	6.000,00 ден
- инфраструктура (Намена Е)	9.000,00 ден.
3 зона	
- станбен простор (Намена А)	900,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)	1.200,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)	6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)	9.000,00 ден.
4 зона	
- станбен простор (Намена А)	600,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)	900,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)	6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)	9.000,00 ден.
5 зона	
- станбен простор (Намена А)	450,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)	600,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)	6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)	9.000,00 ден.
6 зона	
- станбен простор (Намена А)	300,00 ден.
- деловен простор (Намена Б)	300,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)	5.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)	9.000,00 ден.
7 зона	
- деловен простор (Намена Б)	900,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)	6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)	9.000,00 ден.
8. зона	
- деловен простор (Намена Б)	900,00 ден.
- производство, дистрибуција и сервиси (Намена Г)	6.000,00 ден.
- инфраструктура (Намена Е)	9.000,00 ден.

Оваа единечна цена се множи со квадратурата (површината) на одредена просторија и со соодветниот коефициент за таа просторија.

6. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Објектите од класа на намени В (образование, здравство, социјална заштита, култура, државни и општински објекти и верски објекти), како и објектите во кои како инвеститор се јавува Општина Валандово или институции формирани од Општина Валандово се ослободени од надоместок за уредување на градежно земјиште.

Коефициентите со кои се множи нето површината на сите подови во објектот за кој се пресметува надоместок се предвидени во Правилникот за степенот на уредување на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура.

За уредувањето на градежното земјиште во зона 7, алинеја 1 и 2 надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се пресметува за понизок степен на уреденост на градежното земјиште, односно износот од точка 5, став 3 зона 7 ќе се помножи со 30 % .

За уредувањето на градежното земјиште во зона 7, алинеја 3, доколку е пресметува надоместок за фотоволтаични електрични централи надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се пресметува со износ од 100,00 денари за метар квадратен.

За секој вид на објект или простор неопфатен со Програмата ќе се пресметува по аналогија како за опфатен, или со соодветна пресметка изготвена од Комисија формирана од Градоначалникот.

Корисникот на градежно земјиште мора да обезбеди согласност за приклучување на објектот од соодветното претпријатие кое стопанисува со објектите од комуналната инфраструктура. Истите не смеат да приклучат објект кој е бесправно изграден.

Кога се урива постоечки објект за да се изгради нов, надоместокот за уредување на градежно земјиште се плаќа само за разликата во површините помеѓу новиот и објектот кој се урива. Инвеститорот е должен да обезбеди одобрение за отстранување на објектот, согласно со Законот за градење и истиот да го спроведе во Агенцијата за катастар на недвижности. Во постапката за добивање на одобрение за отстранување на објектот, ќе се издаде пресметка за надоместокот за уредување на градежно земјиште за кој се ослободува од плаќање.

Надоместокот за уредување на градежно земјиште кога се врши пренамена од станбен во деловен простор, се плаќа само разликата помеѓу утврдените цени на надоместоците за деловен и станбен простор за соодветната зона.

Надоместокот за утврдување на правен статус на бесправен објект, ќе се пресметува согласно програмата за уредување на градежно земјиште за 2011 година.

За се што не е опфатено со Програмата за уредување на градежно земјиште ќе се применуваат одредбите од Правилникот за степенот на уреденост на градежно земјиште.

Програмата влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-190/8
27.12.2018 год.
Валандово

Совет на Општина Валандово
Претседател
Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/9
28.12.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 20, став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен.весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 22, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/2002), член 15, став 1, точка 1 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе:

ПРОГРАМА

за урбанистичко планирање на Општина Валандово за 2019 година

А. Урбанистичко планирање е континуиран процес, кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на урбанистичките планови, со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштита и унапредување на животната средина и природата.

Урбанистичкиот план е план за уредување и користење на просторот во рамките на планскиот опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот.

Б. Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, Општината ги донесува следните планови:

- Генерален урбанистички план;
- Детален урбанистички план;
- Урбанистички план за село;
- Урбанистички план за вон населено место и
- Урбанистички план за четврт.

Изработувањето на наведените планови го вршат правни лица кои поседуваат лиценца за изработка на урбанистички планови.

Финансирањето на изработката на урбанистичките планови се врши од буџетот на општината.

Изработката на плановите од програмата, можат да ја финансираат и заинтересирани правни и физички лица чии програмски барања и подрачја на интерес се прифатливи за општината.

В. Имајќи ја во предвид состојбата со постојните урбанистички планови и пројавените потреби од нивно изменување и дополнување, во 2019 година приоритет се дава на изработката и на донесувањето на следните урбанистички планови, за кои постапки беа започнати во претходните години:

1. Генерален урбанистички план за градот Валандово;
2. Урбанистички план за селата: Калково и Рабово;
3. Урбанистички план за селата: Пирава, Удово, Казандол, Брајковци, Балинци, Марвинци, Грчиште, Собри, Дедели, Чалакли, Прстен, Башибос и Кочули.

Г. Општина Валандово да објави два јавни повици (една во првиот квартал и една во третиот квартал на 2019) за доставување иницијативи за изработка на урбанистички планови и урбанистички документации.

Програмата влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-190/8 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на

осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/10
28.12.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 80-а, став 1 од Законот за градење (“Сл.весник на РМ” бр. 130/2009, 124/2010, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 31/16, 39/16, 71/16, 103/16 и 132/16), член 22, став 1, точка 1 и член 62 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ” бр. 5/2002), член 15, став 1, точка 1 и член 45 од Статутот на општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ПРОГРАМА

за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2019 година

А. Под урбана опрема се смета: опрема за продажба на билети за јавен превоз, весници, сувенири, цвеќиња, сладолед, телефонски говорници, автобуски постојки, типски објекти за обезбедување кои се во функција на дипломатско-конзуларни претставништва, на објекти на органите на државната управа и на резиденцијалните објекти, опрема во функција на туристички, културни и спортски настани, јавни санитарни јазли, тераси со или без настрешници, платформи за јавни манифестации на копно и на водна површина, покриени и непокриени шанкови, рекламни и информативни паноа, детски игралишта, настрешници кои се поставуваат на јавна површина, фонтани, чешми, клупи и корпи за отпадоци.

Б. Со оваа програма се утврдува видот, големината и локациите и објектите на кои може да се постави урбаната опрема.

Б-1. На градското шеталиште и на плоштадот во Валандово се дозволува поставување на тераси со или без настрешници.

Б-1.1 За терсите пред угостителските објекти максималната површина која може да ја зафаќаат терасите да биде ограничена со ширината на угостителскиот објект и длабочина 1,5 м до канавката за прифаќање на атмосферската вода од шеталиштето и плоштадот.

По исклучок од претходниот став на оваа точка доколку не е поднесено барање за поставување на урбана опрема од деловните објекти од спротивната страна на улица Маршал Тито, максималната површина

која може да ја зафаќаат терасите да биде ограничена со ширината на угостителскиот објект и длабочина до канавката за прифаќање на атмосферската вода од шеталиштето и плоштадот. Во ваквиот случај согласно просторните услови на улица Маршал Тито да се води сметка да во секој момент да има минимум 3,0 м слободен простор за непречена комуникација на специјални возила. Одобрението за поставување на урбана опрема се издава за период од максимум 30 дена со можност за повеќекратно продолжување, со ново одобрение за поставување на урбана опрема.

Б-1.2 За терсите пред угостителските објекти на западниот крак на улица Маршал Тито, максималната површина која може да ја зафаќаат терасите да биде ограничена со ширината на угостителскиот објект и длабочина до канавката за прифаќање на атмосферската вода од шеталиштето и плоштадот.

Б-2 На градскиот плоштад се дозволува поставување на 1 (еден) покриен шанк.

Б-2.1 На просторот околу шанкот се дозволува поставување и на тераса со или без настрешници. Шанкот и придружната тераса да бидат сместени на платото пред споменикот на жртвите од земјотресот од 1931 година.

Б3 На улица Маршал Тито во с.Јосифово се дозволува поставување на тераси со или без настрешници на постоечките деловни објекти, а максималната површина која може да ја зафаќаат терасите да биде ограничена со ширината на угостителскиот објект и длабочина на целиот тротоар.

Б-4 На електричните столбови и канделабри во сопственост на општина Валандово се дозволува поставување рекламни и информативни паноа со максимални димензии од 1,0 x 1,0 м.

Б-5 Постојните рекламни паноа и билборди кои се легално поставени и кои со својот габарит не го попречуваат нормалното функционирање на сообраќајот се предвидуваат во ова програма. Нови рекламни паноа може да се предвидуваат за поставување по барање на странки со дополнување на ова програма преку Советот на Општина Валандово.

Б-6 Во дворот на караула Бајрамбос (КП 614 КО Бајрамбос мв Келеш) се дозволува поставување на урбана опрема за содржинско уредување на дворот на караулата со детски игралишта, клупи, фонтани, чешми летниковци и слични содржини.

Б-7 На КП 3695 КО Градец ГР (плоштад во село Удово) се предвидува поставување на урбана опрема во функција на оплеменување на просторот како клупи, фонтани, чешми летниковци и слични содржини.

Б-8 На ЈП Комунален сервис му се дозволува поставување на урбана опрема која е во функција на одржување на хигиената и оплеменување на просторот, во градот Валандово и населените места како: корпи за отпадоци, контејнери, клупи, жардинерии за цвеќиња.

Б-9 На ЈП Комунален сервис му се дозволува замена на оштетената и уништена урбана опрема која е веќе поставена, во градот Валандово и населените места како: корпи за отпадоци, контејнери, клупи, жардинерии за цвеќиња детски игралишта и слично.

В Со оваа програма се утврдува и рокот за поставување и отстранување на урбаната опрема.

В-1 Урбаната опрема од точка Б-1 до Б-3 може да се поставува во интервалот помеѓу 01.01.2019 и 31.12.2019 година.

В-1.1 Урбаната опрема од точка Б-1.1 став 2 може да се поставува во интервалот помеѓу 01.01.2019 и 31.12.2019 година со рок на поставување од најмногу 30 дена со можност за повеќекратно продолжување за 30 дена доколку во претходниот период нема поднесено барање за поставување на урбана опрема од деловните објекти од спротивната страна на улица Маршал Тито.

В-2 Поставувањето на урбаната опрема од точка Б-4 до Б-9 се предвидува на неопределено време.

Г Со оваа опрема се предвидува и начинот на одобрување и потребната документација за добивање на одобрение за поставување на урбана опрема:

Г-1 За урбаната опрема од точка Б-1 до Б-3, барателот кон барањето треба да приложи и графички прилог копија од катастарски план (во хартиен или дигитален формат) со исцртани граници на терасата до каде се предвидува зафаќање од просторот. Урбаната опрема се поставува по издавање на одобрение за поставување на урбана опрема, согласно Законот за градење. По издавањето на одобрението барателот е должен покрај урбаната опрема која служи за угостителски цели, на границите на терасата да постави урбана опрема која јасно ќе ја означи границата на терасата (жардинерии за цвеќиња, монтажни павер елементи кои служат за оградување и сл.).

Г-1.1 За случаите од точка Б1.1 став 2, барателот е должен за секое продолжување до Општина Валандово да доставува ново барање за поставување на урбана опрема.

Г-2 За урбаната опрема од точка Б-4, за несветлечки рекламни паноа, не е потребна дополнителна документација. За светлечки рекламни паноа барателот кон барањето треба да приложи основен проект фаза електрика изготвен согласно Законот за градење.

Г-3 За урбаната опрема од точка Б-5, за постојните рекламни паноа не е потребна дополнителна документација. За поставување на нови рекламни паноа барателот кон барањето треба да приложи основен проект фаза архитектура и фаза статика, а за светлечки рекламни паноа и фаза електрика изготвен согласно Законот за градење.

Г-4 За урбаната опрема од точка Б-6 до Б-7, барателот кон барањето треба да приложи основен проект согласно Законот за градење.

Г-5 За урбаната опрема од точка Б-8 и Б-9, барателот кон барањето треба да приложи програма усвоена од Советот на Општина Валандово во која детално ќе биде наведена местоположбата, големината и изгледот на урбаната опрема.

Програмата влегува во сила од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Валандово”.

Бр.08-190/10 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Програмата за работа на Советот на Општина Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за работа на Советот на Општина Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово ја донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/18 Градоначалник
28.12.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 62 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ.бр.5/2002), член 21 став 1 точка 3 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2017 година, донесе

ПРОГРАМА

за работа на Советот на Општина Валандово за 2019 година

I. Општ дел

Основа на Програмата за работа на Советот на Општина Валандово во 2019 година, се надлежностите на Советот утврдени со Уставот на Република Македонија, Законот за локалната самоуправа, другите закони со кои се уредуваат надлежностите на локалната самоуправа, како и Статутот на општината и Деловникот за работа на Советот на Општина Валандово.

Програмата дава основни насоки за работа на Советот, а дава простор и за нејзино дополнување со актуелни прашања од делокругот на неговите надлежности, предложени од овластени предлагачи.

II. Посебен дел

Јануари 2019 год.

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година;

Изготвува: Одделение за финансиски прашања;

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;

2. Извештај за работата на Територијалната противпожарна единица во 2018 година;

Изготвува: Командир на ТППЕ;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

3. Програма за работата на Територијалната противпожарна единица во 2019 година;

Изготвува: Командир на ТППЕ;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

4. Програма за поставување на урбана опрема во Општина Валандово за 2019 година.

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

5. Годишна Програма за јавна чистота на Општина Валандово за 2019 година;

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

6. Програма за работа на ЈП "Комунален сервис" Валандово за 2019 година;

Изготвува: ЈП "Комунален Сервис" Валандово;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

7. Програма за работа на Домот на културата "25 Мај" Валандово за 2019 година;

Изготвува: Дом на култура "25 Мај" Валандово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

8. Програма за јавно осветлување во Општина Валандово за 2019 година;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;

Предлага: Комисија за јавно осветлување;

9. Извештај за реализацијата на Програмата за јавно осветлување во Општина Валандово во 2018 година;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;

Предлага: Комисија за јавно осветлување;

10. Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата во општина Валандово за второто полугодие од 2018 година;

Изготвува: Командир на ПС од општа надлежност;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

Февруари 2019 год.

1. Извештај за извршувањето на Буџетот на општина Валандово за 2018 година со завршна сметка;

Изготвува: Одделение за финансиски прашања;

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

2. Завршна сметка на Ј.П. "Комунален сервис" Валандово за 2018 година;

Изготвува: ЈП "Комунален Сервис" Валандово;

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;

3. Извештај за работата на ЈП "Комунален сервис" Валандово за 2018 година;

Изготвува: ЈП "Комунален Сервис" Валандово;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

4. Извештај за работата на Домот на културата "25 Мај" Валандово за 2018 година;

Изготвува: Дом на култура "25 Мај" Валандово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

5. Извештај за реализацијата на Програмата за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици во општина Валандово во 2018 година;

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

6. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локалните водоводи и фекални канализации во 2019 година;

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

Март 2019 год.

1. Програма за изградба, реконструкција и одржување на локални патишта и улици за 2019 година;

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

2. Програмата за одбележување значајни настани, дати и личности во 2019 година;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;

Предлага: Комисија за спомен одбележување;

3. Информација за состојбата со здравствената исправност на водата за пиење;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

Април 2019 год.

1.Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2019 до 31.03.2019 година;

Изготвува: Одделение за финансиски прашања

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

2.Информација за оставарувањето на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности

Предлага: Комисија за општествени дејности;

3. Информација за тековната состојба во Месните заедници во општина Валандово;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;

Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

Мај 2019 год.

1. Информација за состојбите со дивите депонии во општина Валандово;

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

2.Информација за комуналниот ред во општина Валандово;

Изготвува: Одделение за инспекциски работи;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

Јуни 2019 год.

1. Информација за спроведените подготовки и преземените мерки за заштита и спасување на граѓаните и материјалните добра од воени разурнувања, природни непогоди и други несреќи и од последиците предизвикани од нив;

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

2. Информација за остварување на правото на социјална помош на граѓаните на општина

Валандово;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

Август 2019 год.

1. Полугодишен Извештај за работењето на ЈП “Комунален Сервис” Валандово;

Изготвува: ЈП “Комунален Сервис” Валандово;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

2. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2019 до 30.06.2019 година;

Изготвува: Одделение за финансиски прашања

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

3.Информација за состојбата со јавната безбедност и безбедноста на сообраќајот на патиштата во Општина Валандово во првите 6 месеци од 2019 година;

Изготвува: Командир на ПС од општа надлежност

Предлага: Комисија за општествени дејности;

Септември 2019 год.

1.Извештај за реализацијата на годишната програма за работа на СОУ “Гоце Делчев” Валандово за учебната 2018/19 година;

Изготвува: СОУ “Гоце Делчев” Валандово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

2. Извештај за реализацијата на годишната програма за работа на ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово за учебната 2018/19 година;

Изготвува: ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

3. Извештај за реализацијата на годишната програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2018/19 година;

Изготвува: ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

4.Извештај за работата на Јавната општинска установа за деца-детска градинка “Калинка” Валандово за 2018/19 година;

Изготвува: ЈОУ Детска градинка “Калинка” Валандово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

5.Годишна Програма за работа на СОУ “Гоце Делчев” Валандово за учебната 2019/20 година;

Изготвува: СОУ “Гоце Делчев” Валандово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

6. Годишна Програма за работа на ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово за учебната 2019/20 година;

Изготвува: ООУ “Јосип Броз Тито” Валандово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

7.Годишна Програма за работа на ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово за учебната 2019/20 година;

Изготвува: ООУ “Страшо Пинџур” Јосифово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

8.Програма за работа на Јавната општинска установа за деца-детска градинка "Калинка" Валандово за 2019/20 година;

Изготвува: ЈОУ Детска градинка“Калинка” Валандово;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

Октомври 2019 год.

1. Квартален Извештај за извршување на Буџетот на Општина Валандово за периодот од 01.01.2019 до 30.09.2019 година;

Изготвува: Одделение за финансиски прашања;

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;

2. Програма за одбележување на “6-ти Ноември” ;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности

Предлага: Комисија за спомен одбележување;

Ноември 2019 год.

1. Информација за малолетната деликвенција во општина Валандово;

Изготвува: Командир на ПС од општа надлежност;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

2. Информација за состојбата со здравствената исправност на водата за пиење;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности;

Предлага: Комисија за општествени дејности;

3. Нацрт-Буџет на Општина Валандово за 2020 година;

Изготвува: Одделение за финансиски прашања;

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој

4. Предлог-План на програмите за развој;

Изготвува: Одделение за финансиски прашања;

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;

Декември 2019 год.

1. Програма за работа на Советот на Општина Валандово за 2020 година;

Изготвува/предлага: Комисија за изготвување Програма за работа;

2. Годишна Програма за јавна чистота на општина Валандово за 2020 година;

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

3. Програма за работата на Територијалната противпожарна единица во 2020 година;

Изготвува: Командир на ТППЕ;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

4. Програма за уредување на градежното земјиште во општина Валандово за 2019 година.

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

5. Програма за изработка на урбанистички планови во општина Валандово за 2020 година.

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

6 Програма за поставување на урбана опрема во општина Валандово за 2020 година.

Изготвува: Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и локален економски развој;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

7. Програма за работа на ЈП "Комунален сервис" Валандово за 2020 година;

Изготвува: ЈП “Комунален Сервис” Валандово;

Предлага: Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина;

8. Програма за работа на Домот на културата "25 Мај" Валандово за 2020 година;

Изготвува: Дом на култура "25 Мај" Валандово;

Предлага: Комисија за пштестевени дејности;

9. Програма за јавно осветлување во општина Валандово за 2020 година;

Изготвува: Одделение за правни и општи работи и јавни дејности

Предлага: Комисија за јавно осветлување;

10. Буџет на општина Валандово за 2020 година;

Изготвува: Одделение за финансиски прашања;

Предлага: Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;

III. Нормативен дел

По материјалите кои се предвидени со ова програма да бидат предмет на расправа на седниците на Советот на Општина Валандово, претходно ќе расправаат надлежните тела на Советот, согласно надлежностите утврдени со Статутот на Општина Валандово.

Советот по материјалите за кои расправа, во рамките на својот делокруг на работа, донесува Буџет, планови, програми, одлуки, решенија, заклучоци и дава мислење и утврдува насоки.

IV. Завршен дел

Советот на Општина Валандово ќе расправа и по прашања од рамките на својот делокруг на надлежности кои не се опфатени со Програмата за работа, а кои ќе произлезат од тековното работење и се актуелни во дадениот момент.

Реализирањето на Програмата ќе се врши преку надлежните Комисии на Советот, чии претседатели се должни доследно да ги почитуваат утврдените термини.

Програмата за работа на Советот на Општина Валандово за 2019 година, ќе се објави во "Службен гласник на Општина Валандово", а со нејзино реализирање ќе се отпочне од 01.01.2019 година.

Бр.08-190/18 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Решението за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Решението за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово за 2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/13 Градоначалник
28.12.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Врз основа на член 374 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18), член 36 став 1 точка 6 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 29 и член 45 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за усвојување на Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово за 2019 година

1. **СЕ УСВОЈУВА** Програмата за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово за 2019 година, донесена од Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Валандово под бр.08-06/3 од 08.11.2018 година.

2. Решението влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Валандово“.

Бр.08-190/13 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Кварталниот финансиски извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од третиот квартал 2018 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Кварталниот финансиски извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за периодот од третиот квартал 2018 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/14
28.12.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 6 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), член 36 став 1 точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 29 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Кварталниот Финансискиот Извештај за работата на ЈП „Комунален сервис“ Валандово за период од третиот квартал 2018 година

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на Кварталниот Финансиски Извештај за работењето на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово за период од третиот квартал 2018 година, кој Управниот одбор на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово го има усвоено со Одлука бр.02-367/3 од 20.11.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на бјавувањето во "Службен гласник на општина Валандово".

Бр.08-190/14 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/15
28.12.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1 точка 43 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2019 година

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на, Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување за 2019 година, донесена од Управниот одбор на Ј.П. „Комунален сервис“ Валандово под бр.02-447/4 од 21.12.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на бјавувањето во "Службен гласник на Општина Валандово".

Бр.08-190/15 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година

СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година, што Советот на Општина Валандово го донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1373/15
28.12.2018 год.
Валандово

Градоначалник
на Општина Валандово
Перо Костадинов

Врз основа на член 11 став 1 точка 5 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/1996, 6/2002, 40/2003, 49/2006, 22/2007, 83/2009, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), 36 став 1 точка 15 и член 62 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 21 став 1

точка 43 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, Советот на Општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година, донесе

ЗАКЛУЧОК

за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за 2019 година

1. **СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ** на, Одлуката за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни воид за 2019 година, донесена од Управниот одбор на Ј.П. “Комунален сервис” Валандово под бр.02-446/3 од 21.12.2018 година.

2. Заклучокот влегува во сила од денот на бјавувањето во “Службен гласник на општина Валандово”.

Бр.08-190/16 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков

Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002) и член 50 став 3, во врска со член 37, став 1 од Статутот на Општина Валандово, Градоначалникот на Општина Валандово, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Заклучоците за усвојување на Елаборатот за процена на штета од природна непогода-невреме проследено со дожд и град што го зафати населеното место Грчиште на ден 23.07.2018 година

СЕ ОБЈАВУВААТ Заклучоците за усвојување на Елаборатот за процена на штета од природна непогода-невреме проследено со дожд и град што го зафати населеното место Грчиште на ден 23.07.2018 година, што Советот на Општина Валандово ги донесе на осумнаесеттата редовна седница, одржана на ден 27.12.2018 година.

Бр.09-1434/17 Градоначалник
28.12.2018 год. на Општина Валандово
Валандово Перо Костадинов

Советот на општина Валандово на осумнаесеттата редовна седница одржана на ден 27.12.2018 година расправаше по Елаборатот за процена на штета од природна непогода-невреме проследено со дожд и град што го зафати населеното место Грчиште на ден 23.07.2018 година, при што согласно член 62 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 45 и член 48 став 1 од Статутот на Општина Валандово, ги донесе следните:

ЗАКЛУЧОЦИ

1. **Се усвојува** Елаборатот за процена на штета од природна непогода-невреме проследено со дожд и град што го зафати населеното место Грчиште на ден 23.07.2018 година, на вкупен износ на проценети и утврдени штети од 6.179.025,00 денари;

2. Елаборатот да се достави до сите надлежни институции за постапување по истиот.

3. Заклучоците влегуваат во сила со денот на донесувањето, а ќе се објават во “Службен гласник на општина Валандово”.

Бр.08-190/17 Совет на Општина Валандово
27.12.2018 год. Претседател
Валандово Владимир Марков
